



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Министерство за енергетика, рударство
и минерални сировини
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIJT
Ministria e Energjisë, Minerave dhe
Burimeve Minerale

Бр. Nr 08-412/16
28.03 2025 год. vii
Skopje-Shkup

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА
УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА

1. Правен пропис
1.1. Назив на прописот Предлог на Закон за енергетика (*) Draft Law on energy (*)
1.2. Предлагач Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
1.3. ЕПП број 2019.0400.7894
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ Поглавје 3.15 Енергетика

2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот Глава VI –Сообразување на законодавството и спроведување на законите, член 68; Страните ја согледуваат важноста од приспособување на постоечките и идните закони на Република Македонија со оние на Заедницата. Република Македонија ќе настојува постапно да обезбеди компатибилност на своите закони со оние на Заедницата. Глава VIII - Политика на соработка, член 99 Енергија, Соработката ќе ги одрази начелата на пазарната економија и Договорот за европската енергетска повелба и ќе се развива во насока на постапното интегрирање во европските пазари на енергија.
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата ☒ Да ☐ Не
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата /

3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ Договор за функционирање на Европската унија, Дел III наслов XXI Енергија, член 194
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ
ЕУ пропис- CELEX бр. 32019L0944 ☐ потполна усогласеност ☒ делумна усогласеност ☐ неусогласеност
ЕУ пропис- CELEX бр. 32019R0943 ☐ потполна усогласеност ☒ делумна усогласеност ☐ неусогласеност
ЕУ пропис- CELEX бр. 32017R1938 ☐ потполна усогласеност ☒ делумна усогласеност ☐ неусогласеност
ЕУ пропис- CELEX бр.



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини

32022R1032	☐ потполна усогласеност	☒ делумна усогласеност	☐ неусогласеност
ЕУ пропис- CELEX бр. 32011R1227			
	☐ потполна усогласеност	☒ делумна усогласеност	☐ неусогласеност
ЕУ пропис- CELEX бр. 32015R1222			
	☐ потполна усогласеност	☒ делумна усогласеност	☐ неусогласеност
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото Делумната усогласеност е поради тоа што дел од одредбите од Директивата CELEX бр.32019L0944 и Регулативите CELEX бр.32019R0943, CELEX бр.32017R1938, CELEX бр.32022R1032, CELEX бр.32011R1227 и CELEX бр.32015R1222 ќе се транспонираат во други правни прописи од областа на енергетиката, дел од одредбите се однесуваат на земјите-членки на Европската унија и на работењето на Европската Комисија, додека дел од одредбите од Директивата CELEX бр.32019L0944 и Регулативата CELEX бр.32019R0943 се транспонирани во Законот за трговските друштва (*), а дел од одредбите од Регулативата CELEX бр.32019R0943 се транспонирани во Законот за енергетска ефикасност (*).			
3.4. Усогласеност со останати извори на правото на ЕУ			
3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија Потполна усогласеност ќе се постигне согласно рокот кој ќе се утврди во текот на пристапните преговори.			
3.6. Кореспондентни табели (прилог) Да			

4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис		
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот. ☒ ДА Верзија МК ☐ НЕ Извор: Министерство за европски прашања		
4.2. Достапност на преводот на изворите на правото на ЕУ На интернет страната: www.mep.gov.mk		
4.3. Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик? ☐ ДА ☒ НЕ		
4.4. Достапност на преводот на предлог прописот		

5. Стручна помош и мислење (Европска комисија, КАРДС, ИПА, TAIEH, SIGMA, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и др.)	
5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот 1. Проект финансиран од УСАИД – „Поврзани за развој“, имплементиран од компанијата од САД „RTI International“ и Друштвото за консултантски услуги АЦТ! ДОО Скопје и 2. Консултантска помош обезбедена од Европска банка за обнова и развој EBRD за Capacity building support for just energy transition – Legal expert, supported by Climate Investment Fund.	
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот Да - Секретаријат на Енергетска заедница	



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини

Раководител на надлежниот сектор	
Име и презиме:	Валентина Старделова
Звање и работно место:	раководител на сектор за електроенергетика
Потпис:	<i>В. Старделова</i>
Датум:	28.03.2025
Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис	
Име и презиме:	Горан Јовановски, државен секретар
Потпис:	<i>Г. Јовановски</i>
Датум:	28.03.2025
Раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис	
Име и презиме:	Сања Божиновска, министер за енергетика, рударство и минерални сировини
Потпис:	<i>Сања Божиновска</i>
Датум:	28.03.2025

